

ВЛАДАТА ДА НАПРАВ И ДА СЕ БОРИ ДА

Влада која е организирана и водена единствено од чист личен интерес на поединци и групи (не сите членови), има повеќе такви наши македонски случаи, кои можат да се сретнат во дневниот печат и во другите медиуми. Можете да речете дека во овој период навистина и им се случуваат такви непланирани работи, ќе се наслушате и за нешта дека општеството, како што е оваа нашево, младо, на кое му даваат кус животен век, е исполнето со големи трауми, а повеќето од нив го загрозуваат македонското битие, но крајниот опстанок на нашата држава.

Ние мораме да истакнеме дека Македонија, како самостојна, плуралистичка држава, не е приватна сопственост ниту на една или на друга власт, ниту на една или на друга меѓународна институција: НАТО, ЕУ, ММФ, СБ, ОБСЕ и други. Во Македонија единствено македонскиот народ, заедно со другите народности и групи, одлучуваат како и со кого ќе живеат. Оние кои се избрани да владеат морат да ја почитуваат волјата на својот македонски народ, а не како што направија кога донесоа своја одлука како да заминат во пензија и со кој износ да биде таа. Во спротивно постои можност да бидат сменети и повикани на морална и на историска одговорност, што ни го должат на сите. Имено, може да се случи некои да одговараат за кривично дело - велепредавство.

Треба ли да потсетиме дека оваа иста Европа ѝ кумуваше на поделбата на МАКЕДОНИЈА во далечната 1913 година! Досега апсолутно ниш-

то не е сторено во однос на тоа да се поправат тие трагични грешки, направени присилно кон наши илјадници и илјадници македонски браќа и сестри, кои со децении копнеат да се вратат на дедовските, татковските огништа!? Зарем таа Европа не можеше мирно и достоинствено да направи некоја услужна помош, преку својата богата дипломатија да помогне, зашто еве и сега државата Грција ни прави некои свои замислени идеи, како да нè оддаде од Европа, не е ли тоа за СРАМОТА! Сите можеа нешто да сторат, и тоа на плебисцитарен и цивилизациски начин, за да помогнат една држава да не ѝ прави проблеми на соседната држава. Тоа "досие" постојано се чува херметички затворено!

Тоа што Македонија, како и некои други држави, е национална држава на Македонците, не значи дека сите националности кои живеат во неа, вклучувајќи ги и Албанците, немаат "кобајаги" исти идентични, граѓански и човечки права на: воздух, сонце, збор, всушност тоа го имаат повеќе и од нацијата. Секој паметен, современ и културен граѓанин на нашата заедничка држава ќе рече дека сè тоа е само изговор, зашто во практичниот соживот не е така. Порано нашата држава Македонија правеше некои грешки во тој дел, затоа уште на почетокот требаше да се седне и со некои тогашни партии на власт да се поразговара и пополека да им се даваат некои права за кои тие реагираа, така што ќе се постигне одредено друго решение, не ќе дојдеше до онаа необјавена војна

во 2001 година. Ќе се задоволеа некои барања за некакви права, при што се укажуваше на проблемите. Ќе речам дека немаше да се случи тој охридски Рамковен договор и во овој плуралистички период ќе имавме некоја друга подобра состојба во животот и работата на целиот народ како заедница во Македонија. Она што ни се случува на надворешен план, политички, е тоа што секогаш кога нашата држава ќе побара нешто од институционалните структури во Европа, веднаш од страна на соседната земја се реагира или, пак, системски се настојува тоа "да се замагли, да не се прифати, поради тоа што таа држава си ја има мувата на главата" и си ја "ишка", бидејќи добро знаете што направиле во минатото, во изминатите децении, па си велат "да не бркаме тука". Е, сега како да ги мачиме со името. Какво име кога тоа е наше македонско, и кој може да одлучува како да се викаме - за тоа може да зборува само нашиот македонски народ. Во претходниот период, пред овие четинаесет години, ние само тапкавме во место, независно од тоа која партија беше на власт таа секогаш само гледала да си ги задоволи своите потреби. Всушност, во тој период ние немавме добра "СТРАТЕГИЈА", базирана на факти, во однос на надворешните притисоци кои ни се вршат како да се викаме! Така ќе имавме можност да се промовираме во сериозна и одговорна држава, нема да се стравува дека може да се случи да станеме некаков "протекторат", како што некој на таков начин раз-

мислува за нас!?

Ние и нашата држава Македонија, гледано од практиката, имаме и низа други интерни проблеми, за кои е потребно сегашната Влада да седне и да се зафати со нивно решавање на дело, затоа што тие веќе предолго време се суштински и сериозни за граѓаните, народот сè повеќе е без работа, се нема пари за да се издржува семејството, сè повеќе младиот и образован кадар останува невработен и талка по кафулињата, со што практично државата губи од таквиот нивен начин на живеење сведен на празни муабетења, се создаваат и други причини младите да се впуштаат во криминал, во кражби, да пијат, да пушат цигари, нешто што ги одбива да бидат поблиски до својата држава. Речиси никаде никој не се впушта во што побрзо и посоодветно решавање на тој "тежок" проблем. Сè тоа заедницата ја чини многу повеќе отколку да го овозможи вработувањето со отворање поголем број мали фирми во кои би работеле младите школувани кадри. Така, тие би останале да живеат во својата држава.

Не смее да се водат нерационални расправи за нешта за кои во Уставот на Македонија е прецизирано, за тоа што и кој тоа треба да го прави, кој е овластен, затоа што во спротивно постојано ќе бидеме оптоварени со воденето некорисни разговори какви што во последните години имавме многу, најмногу со фамозните меѓунационални односи. Тоа се правеше наместо да се решаваат суштинските прашања, за сите да можеме да жи-

И СВОЈА СТРАТЕГИЈА ЈА СПРОВЕДУВА!

вееме што побогато, за секогаш да има работа, често да се разговара што да се направи за подобро утре.

Речиси сите западни амбасадори и други службени лица кои се наоѓаат во државата Македонија сами се ставаат во улога да ни избераат-посочат или настојуваат да ни сугерираат околу менувањето на овој или на оној министер, зашто такви ни се нашите избрани министри

(не сите), од кои повеќето се концентрирани само на сопствениот бизнис. Има и такви кои се занимаваат со недозволени незаконски работи! А, всушност би требало да се занимаваат со проблемите од својата служба и работа.

Секако, постојат и некои прикриени деликвенти, за кои нашиот обичен народ не слушал, ниту е информиран, зашто "нечесните" работи кои некој таков ги прави не мо-

жат да се кажат ниту да се напишат, ниту да се објават, зашто тоа влегува во "тајните работи", но со текот на времето тоа сигурно некогаш ќе

излезе на виделина, за да слушне народот, но ќе биде и застарена работа.

Ферид Т. Асаноски

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристапување на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМПОНЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, царините, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на горниша сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кое се содржани упатствата и сите податоци што Вие се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Ажурен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница ја добивате сите податоци со одмодрен дадена шифра.

Корисничко ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР 2 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со волни,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300

страници и
16

дополнувања
1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН